

Годишен извештај за активностите на
НВО Електромобилност Македонија за 2014 година

- На 10 април 2014 година по покана на град Скопје, НВО Електромобилност беше дел од трибината „Електромобилноста во Скопје“ во рамки на европскиот проект Ele.C.Tra – Електричен градски транспорт во кој град Скопје е партнер, која има за цел подигнување на свеста за менување на навиките, намалување на загадувањето на воздухот и времето за патување, одржлива мобилност како и можноста да се развијат иновативни транспортни средства и поттикнување на електромобилноста во градот. На трибината, НВО Електромобилност преку презентација на Претседателот Кирил Минанов даде осврт на актуелната состојба на електромобилноста во град Скопје и Македонија како поддршката од граѓанскиот сектор.




- Во рамки на тркалезната маса „Електромобилноста – помеѓу желбите и можностите“ која се оддржа на 2 јуни 2014 година во организација на град Скопје свое активно учество во дебатата земаа и членовите на НВО Електромобилност.

- На 26 јуни 2014 година во организација на НВО Електромобилност беше одржана Работилница на тема „Електричните возила како алтернатива во аерозагадувањето“. Работилницата се одржа на кампусот на Машинскиот факултет – Скопје и Факултетот за електротехника и информатички технологии при Институтот за моторни возила и хомологација на возила, каде покрај теоретскиот дел имаше кратка



презентација и возење со електричен велосипед, електричен скутер и приклучно хибридно електрично возило Outlander Mitsubishi. Како и претходната 2013 година така и оваа година НВО Електромобилност преку Работилницата беше активен поддржувач на Европската недела за одржливост на енергијата (EU Sustainable Energy Week) која траеше од 23-27 јуни 2014 година. Медиуми: [Со автобус на струја до жичницата](#)

„Милениумски крст“. Сите предавања и материјали се подигнати на нашиот портал, како и со сите досегашни настани: www.elektromobilnost.mk; Во организација на настанот учествуваа: Љупчо Гаштеовски, Елена Јаневска, м-р Виктор Донски, Кире Барбутов итн.



SUSTAINABLE ENERGY
WEEK 23-27 JUNE 2014

An initiative of the
European
Commission

ELECTRICAL VEHICLES AS AN ALTERNATIVE TO AIRPOLLUTION

26 JUNE 2014

Join us now
Visit eusew.eu
Facebook: [euenergyweek](https://www.facebook.com/euenergyweek)
Twitter: [@euenergyweek](https://twitter.com/euenergyweek)

One small step from YOU
One giant leap for Europe

The WorkShoo will be held in the Institute for motor vehicles and homologation in the campus of Electrical and Mechanical faculties in Skopje, Macedonia, starting at 10:30 AM.

e-МОБИЛНОСТ

- На 19 септември 2014 година во рамки на Европската недела на мобилноста (16-22 септември 2014 година) во која традиционално е вклучен и градот Скопје, НВО Електромобилност Македонија




организираше настан на тема „Електричен полигон“ за



за учениците од 8-мо и 9-то одделение од основните училишта во Општина Карпош, ОУ Вера Циривири Трена и ОУ Христијан Тодоровски Карпош. Учествуваа околу педесеттина ученици на кој од страна на активистите на НВО Електромобилност во теоретскиот дел, имено, од страна на м-р Оливер Велковски дипл. ел. инг им беа

поделени едукативни брошури и беа запознаени со електричните возила и нивното значење за животната средина, а воедно им беа и презентирани електрични велосипеди, електричен скутер и мали електрични возила. На крајот од настанот сите ученици можеа практично да возат електрични возила од повеќе рангови кои за овој настан ги донесе ЈП Градски паркинг и е-скутер од НВО Електромобилност. На настанот беа присутни професори, асистенти и студенти од кампусот. Во рамки на организацијата на овој едукативен настан за учениците од основните училишта значаен придонес дадоа и град Скопје (Секторот за екологија), Машински факултет – Скопје, Факултетот за електротехника и информатички Технологии - ФЕИТ, Општина Карпош и ЈП Градски Паркинг- Скопје. Медиуми:

[Иднината е во електромобилите кои и Македонија може да ги произведува](#)
[Електричниот транспорт е иднината на современиот град](#)



- Во рамки на Европската недела на мобилноста во периодот 19-21 јуни 2014 година Македонија беше дел од меѓународниот проект „Tesla Convoy 2014“, во рамки на кој локален партнер беше НВО Електромобилност. На 20 јуни 2014 година од страна на организаторите на проектот „Tesla Convoy 2014“ - ЕМКИЦЕ, ИНСАКО – Саша Добројевиќ, СЕЕУ технолошкиот парк, ИЛУМИНЕ, на НВО Електромобилност му беше доверено да организира претставување на електричното возило помеѓу граѓаните на Струмица, имајќи во предвид дека ваквата активност беше надвор од планираната рута на движење на возилото. Настанот привлече значително внимание кај граѓаните во Струмица и од медиумите, со изјава за јавност на дипл. ел. инг. Крум Ѓоргиев:

[Првиот електричен Тесла автомобил во Струмица](#)



- На 5 август 2014 година во Битола во рамки на Дебатно кино контра кадар се одржа дебата на тема електрични возила на покана на групата [Дебатно Кино Контра Кадар](#) одржана на 5ти

август во Битола со претседателот на Електромобилност Македонија, Кирил Минанов. Неформалната група „Дебатно Кино Контра Кадар“ секоја недела прикажува филмови, а веднаш по филмот се води интерактивна дискусија на темата со публиката. Видео од дебатата: <https://www.youtube.com/watch?v=nZiih-PkvOM>

- На 2 октомври 2014 година во Скопје се одржа дебата на тема електрични возила во просториите [АКСЦ](#) – Автономен Културно Социјален Центар со почеток од 19 часот, со Претседателот на Електромобилност Македонија, Кирил Минанов. АКСЦ е слободна зона за критичко размислување, дебатирање и активизам.

- Активностите на НВО Електромобилност во изминатиот период на работење беа медиумски доста силно поддржани за што сведочат бројните написи во пишаните и електронски медиуми за што сме благодарани!

31.12.2014 година

НВО Електромобилност Македонија
Претседател
Кирил Минанов